



СЛУЖБА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издања и огласи 608-3-291-2

Среда, 5 јуни 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 22

ГОД. XXIV

цена на овој број е 0,60 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта: факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671.

258.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ

Се прогласува Законот за посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 31 мај 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 31 мај 1968 година.

ПР бр. 660

1 јуни 1968 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ

Член 1

Заради израмнување на даночното оптоварување на стоките од домашно производство за кои се плаќаат посебни придонеси и на соодветните увезени стоки за кои не се плаќаат такви придонеси, за увозот на такви стоки се воведува посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на стоките.

Сојузниот извршен совет ги определува стоките, односно групите стоки за кои се плаќа давачка за израмнување на даночното оптоварување на стоките и височината на таа давачка.

Член 2

Средствата добиени со наплата на давачката за израмнување на даночното оптоварување на стоките се приход на федерацијата и се уплатуваат во сојузниот буџет.

Член 3

Наплата на давачката за израмнување на даночното оптоварување на стоките се врши при царинењето и според прописите што важат за наплатување на царинските давачки.

Член 4

Наплатената давачка за израмнување на даночното оптоварување на стоките влегува во основната за пресметување на данокот на промет.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

259.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за Царинската тарифа, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 31 мај 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 31 мај 1968 година.

ПР бр. 669

1 јуни 1968 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

Член 1

Во Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67 и 9/68), по членот 25а се додава нов член 25б, кој гласи:

„Член 25б

На сите стоки што се увезуваат во царинското подрачје на Југославија се плаќа посебна давачка за царинско евидентирање во височина од 1% од царинската основица.

Давачка од ставот 1 на овој член не се плаќа на стоките кои според постојните прописи се ослободени од плаќање царина.“

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

260.

Врз основа на членот 228 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИТЕ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА

Член 1

Уредбата за организацијата на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/58 и 20/61) престана да важи.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 63
29 мај 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

261.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ ЗА 1968 ГОДИНА

1. На производствените работни организации им се утврдува за 1968 година, покрај износот на девизната квота што им припаѓа врз основа на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/67 и 52/67), уште и дополнителен износ на глобалната девизна квота за увоз на сировини и други репродукциони материјали од подрачјето на кое се остваруваат девизи од значење за одржувањето ликвидноста во меѓународните плаќања, и тоа:

1) на производствените работни организации од гранката 122 — Дрвна индустрија и од гранката 311 — Стопанисување со шуми, — износ од 24,375.000 динари;

2) на производствените работни организации од гранката 123 — Производство на хартија, — износ од 7,500.000 динари.

2. Распределбата на дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точката 1 на оваа одлука се врши според одредбите на точката 4 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1968 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 64
29 мај 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

262.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр.

18/68, 20/68 и 21/68) во одредбата под 35 на крајот точката се заменува со точка и записка и по тоа се додаваат 5 нови одредби, кои гласат:

| | | |
|----------------|---|----------|
| „36) 054-40-10 | Домати, свежи во износ од 1,50 динар за 1 килограм; | 07.01/2 |
| 37) 421-20-10 | Масло соино сурово во износ од 0,65 динари за 1 килограм; | 15.07/1a |
| 38) 421-20-20 | Масло соино пречистено во износ од 0,65 динари за 1 килограм; | 15.07/1b |
| 39) 421-60-10 | Масло сончогледово сурово во износ од 0,65 динари за 1 килограм; | 15.07/5a |
| 40) 421-60-20 | Масло сончогледово пречистено во износ од 0,65 динари за 1 килограм.“ | 15.07/5b |

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-75/1
30 мај 1968 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за цени,
Никола Филиповиќ, с. р.

263.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАЗНИ ПРОИЗВОДИ НА СТОЧАРСТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

| | |
|--|--------------|
| Оригинал јагнешки суви сиришта | JUS E.C9.091 |
| Оригинал овчи солени Кесиња (слепи црева) — — — — — | JUS E.C9.092 |
| Оригинал свински солени дебелци црева — — — — — | JUS E.C9.093 |
| Оригинал свински солени и замрзнати задни црева (кулари) — — | JUS E.C9.094 |
| Оригинал свински солени желудници — — — — — | JUS E.C9.095 |
| Оригинал телешки суви сиришта | JUS E.C9.096 |
| Оригинал јунешки солени Кесиња (слепи црева) — — — — — | JUS E.C9.097 |
| Оригинал коњски солени танки црева — — — — — | JUS E.C9.098 |
| Оригинал јунешки суви сиришта | JUS E.C9.099 |

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1969 година.

Бр. 07-3118/1
14 мај 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

264.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БОИ, ЛАКОВИ, НА НИВ СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ И НИВНИ СУРОВИНИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Бои, лакови, на нив слични производи и нивни суровини:

- 1) Масла. Терминологија и дефиниции — — — — — JUS H.C1.002
- 2) Аноргански пигменти. Ултрамарин, сини — — — — — JUS H.C1.027
- 3) Земање мостри на суровини за бои и лакови — — — — — JUS H.C8.030
- 4) Определување на сувиот остаток — — — — — JUS H.C8.200
- 5) Определување на пепелот — — — — — JUS H.C8.202

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 под 2, 3, 4 и 5 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1969 година.

4. Југословенскиот стандард од точката 1 под 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1969 година.

Бр. 25-3115/1
14 мај 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

265.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛЕСОНИТ-ПЛОЧИ**

1. Решението за југословенскиот стандард за лесонит-плочи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/57) престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1969 година.

Бр. 06-3624/1
14 мај 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

266.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛОЧИ ВЛАКНАТИЦИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување плочи влакнатици.
Земање мостри — — — — — JUS D.A1.080

Плочи влакнатици (лесонит-плочи). Технички услови за изработка и испорака — — — — — IUS D.C5.022

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1969 година.

Бр. 06-3111/1
14 мај 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

267.

ОБЈАВА**НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА КАНДИДАТИТЕ ИЗБРАНИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА ЗА ПРАТЕНИК ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА**

Врз основа на членот 105 став 1, во врска со членот 158 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), Сојузната изборна комисија ги

ОБЈАВУВА**ИМИЊАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРАТЕНИК ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ИЗБРАНИ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 65 — ЉУБЉАНА I**

Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 65 — Љубљана I утврди, врз основа на изборните акти, дека на 3 јуни 1968 година на дополнителните избори во општинските собранија на подрачјето на Изборната единица 65 — Љубљана I се избрани кандидатите за пратеник за Сојузниот собор на Сојузната скупштина, и тоа:

- 1) кандидатот Доленц Марјан, од Љубљана;
- 2) кандидатот Веховар инж. Милош, од Љубљана.

Бр. 25
4 јуни 1968 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,
Бошко Кеџман, с. р.

Претседател,
Тихомир Јаниќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/68, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИ
ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

Во точката 1 во секторот 2 под ред. бр. 404 во колоната 5 наместо кратенката: „ДК“ треба да стои кратенката: „РК“.

Во секторот 5 под ред. бр. 235 во колоната 3 наместо зборот: „минимум“ треба да стои зборот: „минимум“.

Во секторот 6 под ред. бр. 283 во колоната 3 наместо зборовите: „бескрајни влакна, треба да стојат зборовите: „бескрајни рајон влакна“.

Во точката 2 во секторот 5 под ред. бр. 10а во колоната 3 наместо зборот: „Тетрахлоретилен“ треба да стои зборот: „Перхлоретилен“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 29 мај 1968 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Листата за измени и дополненија на Листата на царинските основици за стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

И С П Р А В К А
НА ЛИСТАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА
ЛИСТАТА НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА
СТОКИТЕ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ
ДРЖАВЈАНИ ГИ УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ ИЛИ
ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО

Во точката 1 на листата, во одредбата под 13, во точката 2 под в) под 2, во одредбите под а) и б), во ознаката на единицата на мера, наместо зборот: „парче“ треба да стои кратенката: „КС“.

Во одредбата под 20, во точката 14 под а) наместо бројот: „1.500“ треба да стои бројот: „3.500“.

Од Сојузната управа за царини, Белград, 20 мај 1968 година.

Р Е Ш Е Н И Ј А

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува Лука Вучиниќ од должноста советник на сојузниот секретар за внатрешни работи, со 30 јуни 1968 година.

Б. бр. 50
22 мај 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува Лука Шќепановиќ од должноста советник на сојузниот секретар за внатрешни работи, со 30 јуни 1968 година.

Б. бр. 51
22 мај 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател
Мика Шпиљак, с. р.

С О Д Р Ж И Н А:

- | | |
|--|-----|
| 258. Закон за посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки — — — — — | 433 |
| 259. Закон за дополнение на Законот за Царинската тарифа — — — — — | 433 |
| 260. Уредба за престанок на важењето на Уредбата за организацијата на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана — — — — — | 433 |
| 261. Одлука за утврдување дополнителен износ на глобалната девизна квота на производствените работни организации од определени гранки за 1968 година — — | 434 |
| 262. Наредба за дополнение на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — — | 434 |
| 263. Решение за југословенските стандарди за разни производи на сточарството — — | 434 |
| 264. Решение за југословенските стандарди за бои, лакови, на нив слични производи и нивни суровини — — — — — | 435 |
| 265. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенскиот стандард за лесонит-плочи — — — — — | 435 |
| 266. Решение за југословенските стандарди за плочи влакнатици — — — — — | 435 |
| 267. Објава на Сојузната изборна комисија за кандидатите избрани во општинските собранија за пратеник за Сојузниот собор на Сојузната скупштина — — — — — | 435 |
| Исправка на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — | 436 |
| Исправка на Листата за измени и дополненија на Листата на царинските основици за стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство — — — — — | 436 |